

E-MAIL САНДАЧЕ НА МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

УПАТСТВО ЗА

КОНФИГУРАЦИЈА НА

E-MAIL САНДАЧЕ НА

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Вовед

Доколку имате е-mail адреса хостирана на сервер на Македонски Телеком од типот @t.mk или @imenafirma.com.mk, Вашето маил сандаче можете да го користите на два начина:

- преку е-маил клиент инсталиран на Вашиот мобилен телефон
- преку веб сајтот www.webmail.t.mk

Упатство за користење на Вашето маил сандаче преку Е-mail клиент

Најпрво проверете дали на Вашиот мобилен телефон има нагодено интернет пристап.

Подесување на **е-mail клиентот**

Е-mail клиент е вграден софтвер на мобилниот телефон кој го имаат сите понови модели на мобилни телефони. Тој софтвер е наменет за е-mail комуникација.

Зависно од моделот на Вашиот мобилен телефон, потребно е во менито да го пронајдете делот за подесување на е-mail account. Обично тој се наоѓа во делот за пораки, заедно со SMS и MMS пораките.

Креирајте нов е-mail account со име t.mk.

Внесете ја Вашата е-mail адреса, на пример: ivan@t.mk

Останати подесувања:

Connection type	POP3
Incoming server	pop.t.mk
Username	Внесете ја целата ваша e-mail адреса, на пример: ivan@t.mk
Password	Внесете ја лозинката за пристап, внимавајќи на големината на буквите
Check interval	Изберете опција на колку време да се проверува дали стигнала нова порака или тоа да го правите по потреба
Outgoing server	smtp.t.mk
Login required (My outgoing server requires authentication)	yes
Username	Внесете ја целата ваша e-mail адреса, на пример: ivan@t.mk
Password	Внесете ја лозинката за пристап, внимавајќи на големината на буквите
Incoming port	110
Outgoing port	25

Упатство за користење на Вашето меил сандаче преку интернет прелистувач (browser)

Најпрво проверете дали на Вашиот мобилен телефон има нагодено интернет пристап.

Најавување на www.webmail.t.mk

За да се најавите на webmail, во интернет прелистувачот на Вашиот мобилен телефон отворете ја адресата www.webmail.t.mk.

Внесете ја целата е-mail адреса (на пример: ivan@t.mk) во полето за внесување на User Name и одберете standard login.

На следната страница внесете ја Вашата лозинка, внимавајќи на големината на буквите, и одберете ОК.

На следната страница ќе ви биде побарано да внесете Ваш PIN (независен од PIN кодот на Вашата SIM картичка). Вие сами треба да изберете кој PIN код (четвороцифрен број) сакате да го користите и да го внесете во двете полиња: New PIN и Confirm PIN

При секое следно најавување на www.webmail.t.mk, наместо лозинка, ќе ви биде баран PIN-от. Затоа, запомнете го.

По успешното најавување (логирање) ќе се појави основното мени:

Mail
Preferences
About this product
Log Out

За да се излистаат примените e-mail пораки или за да испратите e-mail порака изберете Mail.

Изберете некоја опција од следното мени:

Inbox

(број на непрочитани пораки

/број на примени пораки)

за да ги прочитате примените пораки

New Mail

за да испратите нова порака

Folders

за да ги отворите фолдерите

Search

за да пребарувате по пораките

-Main-

за да се вратите на основното мени

За да нарачате дополнителни услуги
јавете се на 122 (повикот е бесплатен).

www.telekom.mk